

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИЈА ЗА АКАДЕМСКИ СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС ВО ГРЦИЈА ЗА АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА

Компанијата ОКТА АД-Скопје заедно со Хеленик Петролеум Групацјата доделува стипендија за [Постдипломски студии по нафтно инженерство](#) на Факултетот за инженерство на минерални ресурси на Техничкиот универзитет на Крит (www.peteng-master.tuc.gr)

Програмата за постдипломски студии по нафтно инженерство е дизајнирана да им обезбеди на студентите научна позадина во истражување на јаглеводороди и вештини од практичен аспект во нафтно инженерство. Програмата започнува во октомври и трае 12 месеци односно два семестри, во редовни студии и се одвива на англиски јазик. По успешно полагање на испитите, студентите се обврзуваат на Магистерски труд, односно теза, која треба да се заврши во рок од 3 месеци.

I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈАТА:

Право на стипендија има кандидатот кој ги исполнува следните услови:

1. Да има завршено студии од прв циклус по инженерство или во соодветна област од науката на Технолошко металуршки факултет, Машински факултет или ПМФ – Институт за хемија и Институт за физика;
2. Да поседува [соодветен сертификат](#) како доказ за активно познавање англиски јазик;
3. Да не е корисник на стипендија од други даватели;
4. Да е државјанин на Република Македонија.

Кандидатот ќе биде избран од страна на Управниот одбор на Факултетот во Грција, а за кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе биде организирано интервју.

II. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

1. [Пријава](#) за аплицирање;
2. Копија од диплома или уверение за завршени дипломски студии од прв циклус, преведени на англиски јазик од овластен судски преведувач (Доколку дипломата или уверението сè уште не се доделени, потребно е да се достави документ издаден од факултетот кој потврдува дека се исполнети сите обврски за дипломирање);
3. [Сертификат](#) за активно познавање на англиски јазик;
4. Две [препораки](#) испратени директно од e-mail адресата на пишувачите на препораката;
5. Детално CV кое покажува научно, истражувачко или индустриско искуство.

III. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈА:

Стипендијата ги покрива трошоците за школарина, како и трошоци за живот во висина од 1.000 евра месечно.

IV. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Рокот за пријавување на кандидатите за користење на академската стипендија за студии од втор циклус на Универзитетот во Крит е најдоцна до **31.05.2018** година.

Потребните документи треба да се достават електронски на следниве две адреси:

info@peteng-master.tuc.gr и mstavreva@helpe.gr

Контакт лице за дополнителни информации: **Мирко Трајановски +389 2 2532 565, e-mail: mtrajanovski@helpe.gr**